

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



29. Домашна библиска студија – 29

ЖИВОТОТ И ОДНЕСУВАЊЕТО НА ХРИСТИЈАНИНОТ

Површноста е една од истакнатите карактеристики на времето во кое живееме. Наидуваме на општа склоност кон слободоумност и површност која проникнува речиси во секоја фаза од животот. Тоа можеме да го забележиме во областа на воспитувањето, трговијата, медицината, па дури и во религијата. Во Библијата е претскажано големо опаѓање на побожноста меѓу таканаречените христијани во „последните денови.“ Нагласено е дека тоа се оние кои имаат изглед на побожност, „а од силата на Бога се одрекле“ (2. Тимотеј 3:5). „И од нив бегај“, вели апостолот во својот заклучок.

За христијанскиот живот апостол Павле зборува како за непрекинатата војна со силите на темнината. Денес гревот премногу често се негува и оправдува. Остриот меч на Духот, Речта Божја, повеќе не ја сече душата. Луѓето сакаат да им се ласка и да им се зборуваат мили работи за да се чувствуваат удобно и во мир, без никаква потреба да ги менуваат своите животни навики и пракса. Дали се променила верата? Дали престанало непријателството на сатана кон Бога? Некогаш верскиот живот претставувал тешкотија и барал самоодрекување. Денес е сè многу лесно. Што е причината за тоа? Таканаречените христијани направиле компромис со силите на темнината.

Дали Бог гледа строго на ситниците? Мнозина ќе речат: не. Оние кои го сакаат задоволството на овој свет упорни се во своите изјави дека сеедно секој ден го празнуваме, што јадеме, како се облекуваме, каде одиме или што работиме. Сè што треба да направиме од своја страна е само да веруваме, велат тие. Меѓутоа, да побараме во сведоштвото на Библијата и ќе видиме дали Бог е заинтересиран за привидните ситници во нашиот живот.

ХРИСТИЈАНСКИ КРИТЕРИУМ

Која е должноста на Божјата црква?

„Кренете знаме (критериум) за народите“ (Исаија 62:10).

Црквата има света должност пред Бога да ги брани и потпомага критериумите на христијанскиот живот кои се истакнати во Светото Писмо. Луѓето нема да се издигнат повеќе од она што себеси си го поставиле како критериум. Колку е затоа важно критериумот на правдата секогаш да биде високо подигнат.

Дали сопственото расудување и склоноста можат да бидат сигурен водич?

„Има патишта, кои на човекот му изгледаат прави, но крајот им е пат кон смртта“ (Изреки 16:25).

Која книга во поглед на вистинскиот критериум може да ни биде сигурен водич?

„Целото Писмо е од Бога вдahновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за да биде Божјиот човек усовершен и совршено подготвен за секое добро дело“ (2. Тимотеј 3:16,17).

Чиј пример треба секогаш да го следиме?

„Кој вели дека во Него пребива, должен е да постапува така, како што постапи и Тој“ (1. Јованово 2:6; да се види и 1. Петрово 2:21).

Исус е наш пример во сè. Пред да одиме некаде, пред да прозбориме или било што направиме, секогаш треба да размислиме дали Исус тоа би го направил да е денес на земјата. Времето поминато во размислување за Неговиот земен живот и разгледување на Неговото совршенство, е време кое е корисно употребено. Ние ќе станеме слични на него само ако во мислите Го посматраме и ако се угледаме на Неговиот пример.

Кој случај забележан во Библијата, јасно покажува дека Бог е заинтересиран и за наизглед безначајни ситници?

„Оза посегна со раката кон Божјиот ковчег (за да го придржи), и се фати за него, бидејќи воловите го беа наведнале. Но Господ се разгневи на Оза, и за дрскоста Бог го удри на истото место, и тој умре таму крај Божјиот ковчег“ (2. Самоилова 6:6,7).

Можат да се наведат и многу други примери, но овој највпечатливо ни го открива фактот дека Бог строго води сметка дури и за привидните ситници. Бог заповедал никој освен свештениците не смее да се допре до светиот ковчег ниту пак да погледне во него затоа што тој претставувал симбол на Неговиот престол на небото. Гледано однадвор, Оза во својата намера бил потполно беспрекорен. Но неговото срце не било исправно пред Бога и самиот акт на допирање на Ковчегот претставувал дрско пречекорување на дозволеното. Кога Бог би дозволил тој грев да остане неказнет, тоа би ги охрабрило и другите во повторувањето на невниманието и престапот. Бог е многу чувствителен и бара строга послушност од своите деца, онаа послушност која излегува од срцето полно со љубов и од правилното разбирање на Неговиот карактер и Неговата голема жртва за нас.

ХРИСТИЈАНСКА ОБЛЕКА

Кои се двата водечки принципи со кои христијаните треба да се раководат и во своето облекување?

„И не управувајте се спрема овој век“ (Римјаните 12:2).

„И така било да јадете, или да пиете, или нешто друго да правите, **сето тоа правете го за слава Божја**“ (1. Коринтјаните 10:31).

Христијаните треба да прекинат со обичаите и праксата на овој свет и да бидат „особен народ“ (види 1. Јованово 2:15-17). Оној кој е вистински обратен и во кого престојува Христос, нема да сака да ја имитира модата на овој свет со која го свртува вниманието на себе. Во сè што ќе работи тој ќе настојува да Го прослави Бога. Склоностите на стариот грешен човек со крштевањето се погребани, и сега тој живее нов живот.

Кое јасно упатство е дадено во Новиот завет во поглед на женската облека?

„Исто така и жените, облечени пристојно, со срамежливост и чесност да се украсуваат, не со плетенки, ни со злато, со бисери, или со скапоцени облекувања, туку со добри дела, како што им прилега на жени што и се посветуваат на побожноста“ (1. Тимотеј 2:9,10).

„Вашата убавина да биде не надворешна, односно во плетењето на косите, китењето со злато или облекување на облекувања, туку - внатрешна, во срцето на скриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога“ (1. Петрово 3:3,4).

Во овие библиски стихови накратко, но јасно, се дадени основните критериуми за облекувањето на христијанските жени. Вистинскиот украс кој христијаните треба да го имаат е внатрешната убавина на вистинскиот, постојан и тих дух. Кога Христос е во вас, тоа и надворешно ќе се одразува во вашите добри дела, на благослов на сите со кои доаѓаме во допир. Надворешното украсување, споменато во горе наведените стихови, ни зборува дека Спасителот не ни е во срцето.

Што Бог барал од својот народ во старо време кога требале во покајание да излезат пред Него?

„А сега **симнете го од себе накитот свој**, а Јас ќе ви покажам што ќе направам со вас. И ги извадија накитите од себе синовите израелски на планината Хорев“ (Излез 33:5,6).

Со што носењето на накитот и користењето на козметиката од секогаш било поврзано?

„Зашто непријателите, бидејќи беа Исмаилци, носеа златни обетки“ (Судии 8:24).

„А Језавела, откако слушна за тоа, стави црвило на лицето свое, ја накити главата своја и гледаше низ прозорецот“ (2. Цареви 9:30).

„Макар и да се облекуваш во пурпур, и да се украсуваш со златни накити, да си ги украсуваш со боја очите свои - залудно ќе се украсуваш: те презираат љубовниците твои – душата ти ја бараат“ (Еремија 4:30).

„И ти за нив... ги дотеруваше очите свои и со накити се китеше“ (Езекиел 23:40).

„И ги китела со обетки и гривни, одела по љубовниците свои, а Мене Ме заборавила, вели Господ“ (Осија 2:13).

Козметиката и носењето на накитот имаат свој корен во паганството и отсекогаш биле сојузници на гревот и неморалот од најлош вид. Недостасува простор да ги наведеме доказите на признатите автори кои покажуваат дека Израелците додека Му биле верни на Бога не носеле накити и украси. Но секогаш кога се одвојувале од Бога, и ги следеле обичаите на соседните народи, се украсувале за да изгледаат како и незнабошците. Така и денес многу таканаречени христијани се стремат во облекувањето да бидат што послични на светот. Меѓутоа, вистинските христијани ќе ги избегнуваат сите тие светски обичаи.

ХРИСТИЈАНИТЕ И ЗАБАВАТА

Што сè морале да уништат Израилевите синови, по освојувањето на Ханан?

„Протерајте ги од пред себе сите жители на оваа земја, разрушете ги сите нивни **камени идоли** и сите нивни **излеани идоли**, и сите нивни **жртвеници** разорете ги“ (Броеви 33:52).

Во книгата на пророкот Езекиел 23:14-16 читаме како изгледале тие слики и колку Израилевите деца лудувале по нив. Денес имаме друга врста на слики кои во срцето на мнозина ја уништуваат желбата за духовните вистини. Да ги споменеме овде порочните филмови кои во киното го прикажуваат гревот и неморалот и трајно се втиснуваат во мислите на гледачите. Денес сатаната ова зло го внесува во домовите на луѓето преку телевизијата.

Принципот запишан во посланието до Филипјаните 4.8 треба да биде девиза за христијаните. Мораме да отфрлиме сè што буди нечистите мисли и сè што ја слабеет нашата желба за молитва и проучување на Божјата реч.

Што треба да биде вклучено во планот на христијанскиот живот?

„Додека дојдам **внимавај на читањето**“ 1. Тимотеј 4:13.

Според една поговорка човекот е таков какви книги чита. Тоа потполно е точно. Сатаната настојува со посредство на печатот да ги контролира мислите на луѓето. Трафиките и книжарниците се преплавени со литература која е пресметана да нè одвои од Бога и да донесе пропаст на нашата душа. Маѓепсани сме со читање на лоша литература и со таа навика мораме да прекинеме само со помош на Божјата сила. Нашето верско искуство во голема мерка зависи од она што го читаме. Во книгата Делата на апостолите 19:18,19. имаме прекрасен запис за луѓето кои своите духовно нездравни книги ги изгореле кога ја примиле светлината. Добро ќе направиме ако се угледаме на нивниот пример. Најважната книга која секој ден треба да ја читаме е Божјата Реч, Светото Писмо. Постојат и други вредни книги кои христијанинот исто така може да ги чита. Ќе ни биде драго да ви предложиме соодветна литература на секој кој ги проучува овие лекции.

Во кој вид на музика христијаните треба да наоѓаат задоволство?

„А ако некој од вас страда, нека Му се моли на Бога; весел ли е, нека Го фали Господа“ (Јаков 5:13).

„Да се учите и да се советувате еден друг со псалми и химни, и со духовни песни, пеејќи Му на Господ со благодарност во срцата ваши“ (Колосјаните 3:16).

Христијанинот најголема радост ќе најде во Сионските песни (Псалм 137:3). Славењето на Бога со песна за него ќе претставува најголема радост. Сатаната често ја употребува музиката со намера мислите на луѓето да ги одврати од Бога и да го унижи човечкиот род, но правата музика нашите мисли може да ги воздигне кон Бога и да ни донесе вистинска радост.

Како народ кој верува во скорото Христово доаѓање, какви мораме да бидеме за да добиеме победа над гревот?

„Затоа, возљубени, додека го очекувате тоа, погрижете се пред Него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни“ (2. Петрово 3:14).

Ако не сме постојано будни, сатаната со своите лукаво смислени искушенија ќе успее да најде пристап до нашата душа и ќе нè совлада. Денес мораме искрено да се молиме и да бдееме како никогаш порано. Бог нека ни помогне секогаш да се држиме за Неговата семокна рака за да имаме сила да ја исполнуваме Неговата волја.

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист 29. лекција

1. Каква врста на христијани, според зборовите на апостол Павле, ќе постојат во последните денови?
2. Која е вистинската причина што денес изгледа лесно да се биде верник?
3. Црквата мора да го издигне _____ за своите членови. Тоа е важно поради тоа што луѓето ретко _____
4. _____ го содржи вистинскиот критериум за христијаните.
5. Ние сме повикани да живееме како што живеел _____
6. Наведи пример кој покажува дека Бог строго гледа дури и на привидните ситници

7. Не љубете _____ и _____. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов _____? 1. Јованово 2:15.
8. Наведи три начини на украсување кои христијанката според Библијата треба да ги отфрли: _____
9. Козметиката и носењето на накитот носат корени од _____
Што Израелците не носеле додека биле предани на Бога _____ но штом се одвоиле од Бога тие _____ секогаш се _____
10. Наведи ги накратко причините поради кои христијаните не сакат да посетуваат кино: _____
11. Ако сакаме да бидеме подготвени кога Исус ќе дојде, мораме да бидеме _____ во своето животно искуство.

МОЈОТ ОДГОВОР

1. Дали верувате дека критериумите на Божјата Реч, како што се изложени во оваа лекција, се токму оние до кои христијаните треба да се држат?
2. Дали имате искрена желба, со помош на Христа, да се придржувате на критериумите изложени во Неговата Реч?